

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА

Име на училиштето _____ Место _____

I. ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ

1. Име, татково име и презиме

2. Пол 1 - М 2 - Ж

3. Датум на раѓање

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ден, месец и година на раѓање)

4. Место на живеење: град _____

село _____

5. Образование на родители:

ТАТКО

1. основно или помалку од основно
2. средно
3. вишо
4. високо
5. магистерски или докторат

МАЈКА

1. основно или помалку од основно
2. средно
3. вишо
4. високо
5. магистерски или докторат

6. Наставен јазик на кој ученикот ја следел наставата:

1. македонски наставен јазик
2. албански наставен јазик
3. турски наставен јазик

7. Во моментот на спроведување на матурата ученикот има статус на:

1. редовен ученик
2. вонреден ученик

8. Вид на образование на ученикот во изминатите четири години:

1. гимназиско
2. средно стручно
3. средно уметничко образование

9. Наведете ја насоката (за гимназиско образование), струката и образовниот профил (за средното стручно образование) и насоката и образовниот профил (за средното уметничко образование) на ученикот:

1. насока _____
2. струка / насока _____
3. образовен профил _____

10. Матурата ја полагаш првпат: 1. Да 2. Не

II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАТУРА

11. Заокружи или напиши ги предметите кои ќе ги полагаш на државната матура

Делови од државната матура	Име на предметот
Задолжителен наставен предмет (заокружи само еден предмет)	1. македонски јазик и литература 2. албански јазик и литература 3. турски јазик и литература
Прв избран наставен предмет (заокружи само еден предмет)	1. математика 2. англиски јазик 3. француски јазик 4. германски јазик 5. руски јазик
Втор избран наставен предмет (заокружи само еден предмет)	1. математика 2. англиски јазик 3. француски јазик 4. германски јазик 5. руски јазик 6. естетика 7. филозофија 8. хемија 9. физика 10. биологија 11. историја 12. бизнис
Трет избран наставен предмет (интерно ниво)	_____
Матурска проектна задача	Наслов/тема: _____ _____
Дополнителни изборни наставни предмети (интерно ниво)	1. _____ 2. _____

Место _____

Потпис на кандидатот

Датум _____

Податоците кои се прибираат со овој образец претставуваат лични податоци, заштитени со Законот за лични податоци. Податоците под реден број 2, 4 и 5 ќе се користат за статистички цели, а сите останати податоци во оваа пријава ќе се користат исклучиво за пријавување на кандидати за државна матура. Имате право на увид, информација или исправка на личните податоци согласно одредбите од ЗЗЛП на РМ.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИ ЗА ДРЖАВНАТА МАТУРА

За учениците во гимназиското образование:

Задолжителен наставен предмет (се полага екстерно): македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература;

Прв изборен наставен предмет (се полага екстерно): математика или странски јазик;

Втор изборен наставен предмет (се полага екстерно): странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија.

Ученикот може да избере:

- странски јазик само доколку како прв изборен предмет избрал математика;
- математика само доколку како прв изборен предмет избрал странски јазик;

Трет изборен наставен предмет (се полага интерно):

Се бира од листата на општообразовни наставни предмети за полагање на државна матура.

Притоа, наставниот предмет кој ученикот го избрал на екстерно ниво, не може да го избере и на интерно ниво.

Проектна задача

За учениците во средното стручно образование:

задолжителен наставен предмет (се полага екстерно): македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература;

прв изборен наставен предмет (се полага екстерно): математика или странски јазик;

втор изборен наставен предмет (се полага екстерно): странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис.

Ученикот може да избере:

- странски јазик само доколку како прв изборен предмет избрал математика;
- математика само доколку како прв изборен предмет избрал странски јазик.

Хемија како општообразовен предмет може да се избира само во хемиско технолошката струка.

Историја се подразбира наставниот предмет *историја со историја на Македонија*.

Трет изборен наставен предмет (се полага интерно):

Се бира од листата на стручни наставни предмети за полагање на државна матура.

Проектна задача

За учениците во средното уметничко образование:

задолжителен наставен предмет: македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература;

прв наставен предмет: странски јазик;

втор изборен наставен предмет: естетика/филозофија и историја.

Ученикот може да избере:

- естетика/филозофија или историја;

Трет изборен наставен предмет (се полага интерно):

Се бира од листата на стручни наставни предмети за полагање на државна матура.

Проектна задача

Дополнителни изборни наставни предмети (за сите видови образование – се полагаат интерно):

Ученикот има право покрај четирите наставни предмети и проектната задача, кои задолжително треба да ги полага, да избере и други, најмногу два дополнителни изборни наставни предмети од листата на предмети за изборниот дел на државната матура. Овие дополнителни предмети ученикот ги полага на интерно ниво.